

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 33

Год. LX

Понеделник, 24 мај 2004

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
531. Декларација за подигнување на нивото на односите и соработката меѓу Република Македонија и НАТО.....	2	543. Одлука за давање согласност за основање на Слободна економска зона на локалитетот Бунарцик - Миладиновци...	5
532. Одлука за именување гувернер на Народната банка на Република Македонија.....	3	544. Одлука за престанување со работа и ликвидација на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија - НЕПА ДООЕЛ Скопје.....	6
533. Одлука за разрешување од функцијата претседател и судија на Основниот суд во Куманово.....	3	545. Одлука за распишување оглас за именување заменици на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево и Куманово.....	6
534. Одлука за огласување избор на судија на Основниот суд во Куманово.....	3	546. Решение за именување директор на Управата за заштита на културното наследство.....	6
535. Одлука за огласување избор на претседател на Основниот суд во Куманово.....	3	547. Правилник за формата и содржината на Годишниот план за јавните набавки	6
536. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар.....	4	548. Правилник за утврдување на услови и критериуми за доделување на средства за создавање на научно-истражувачки кадри.....	7
537. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Битола	4	549. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	9
538. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струмица.....	4	550. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 203/2003 од 12 мај 2004 година.....	9
539. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струмица.....	4	551. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	11
540. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“.....	4	552. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	11
541. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „11 Октомври“.....	5	553. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	11
542. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	5	Огласен дел.....	1-52

531.

Врз основа на член 68, став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

Д Е К Л А Р А Ц И Ј А
ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА НИВОТО НА ОДНОСИТЕ И СОРАБОТКАТА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И НАТО

Тргувајќи од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, нејзиниот постојан интерес за зачувување и унапредување на државниот идентитет, заштитата на независноста и територијалниот интегритет, како и долгорочните приоритети и интереси на Република Македонија во водењето на надворешната политика за градење, одржување и унапредување на односите со другите држави и меѓународни организации,

Истакнувајќи го значењето на Повелбата на ООН како појдовна основа за зацврстување на колективната безбедност и светскиот мир, нагласувајќи го особено членот 51 од Повелбата кој го реafirмира основното право на секоја држава за индивидуална или колективна одбрана,

Земајќи ги предвид основните стратешки цели на Република Македонија за членство во НАТО и ЕУ, како трајна определба за споделување на европската перспектива, врз основа на широката политичка консензуалност и поддршка од граѓаните,

Потврдувајќи ја цврстата определба на Република Македонија, својата концепција за национална безбедност и одбрана да ја остварува во рамките на колективните безбедносни системи, ООН, НАТО, ЗЕУ, ЕУ и ОБСЕ, изразена преку Одлуката за стапување на Република Македонија во членство во НАТО, од декември 1993 година, членството во Партнерството за мир од ноември 1995 година, Северноатлантскиот совет за соработка од март 1996 година и Евроатлантскиот партнерски совет од јуни 1997 година,

Имајќи го предвид значењето на геостратешката положба на Република Македонија за Југоисточна Европа и пошироко, нејзината мирољубива и конструктивна политика, како и заложбата за создавање услови, на регионот да не се гледа како на извор на конфликти,

Залагајќи се за натамошна демократизација, воспоставување траен мир, стабилност и економски просперитет на Регионот, Република Македонија, заедно со своите партнери Албанија и Хрватска, поддржани од САД, активно и доследно придонесува во имплементацијата на Повелбата за партнерство меѓу Соединетите Американски Држави и Албанија, Хрватска и Македонија, со цел за што поскоро интегрирање на овие земји во европските и евроатлантските структури.

Имајќи предвид дека развојот на европскиот безбедносен и одбранбен идентитет и одбранбена политика се комплементарни и засновани врз основа на трајната соработка со НАТО,

Изразувајќи силна поддршка на процесите за трансформација на НАТО, со нова безбедносна рамка, како еден од клучните столбови на модерната европска безбедносна архитектура,

Поздравувајќи ја цврстата определба на Алијансата, во согласност со членот 10 од Вашингтонскиот договор реafirмирана на Самитот во Прага од 2002 го-

дина за политиката на отворени врати и со очекување Самитот во Истанбул во јуни 2004 година во своите завршни документи да даде јасна визија и порака за НАТО членство на државите партнери од Јадранската повелба,

Имајќи предвид дека Република Македонија, континуирано ги унапредува односите и соработката со НАТО, како еден од најзначајните предуслови за што поскоро постигнување на оваа стратешка цел,

Собранието на Република Македонија:

1. Ја потврдува цврстата определба и трајната обврска за членство на Република Македонија во НАТО, врз основа на широк политички и општествен консензус,

2. Го поддржува унапредувањето на соработката во рамките на Партнерството за мир, Евроатлантскиот партнерски совет, Повелбата за партнерство меѓу Соединетите Американски Држави и Албанија, Хрватска и Македонија, како и активностите содржани во документот "Елементи за Стратегија на РМ за членство во НАТО" усвоен со Одлука на Владата на Република Македонија од јули 2002 година, како многу значајно за приближувањето кон НАТО,

3. Ја поттикнува и охрабрува Владата на Република Македонија интензивно да работи на реализирање на приоритетите кои ќе доведат до полноправно членство на Република Македонија во НАТО, и во таа насока:

- ги поддржува реформите во безбедносно-одбранбениот сектор, согласно со стандардите и препораките на релевантните меѓународни организации,

- го поттикнува економскиот развој, создавањето услови за остварување на долгорочен одржлив економски раст и цврсто опстојување на реформскиот курс,

- постојано го поттикнува процесот на развој на демократијата, владеењето на правото и почитување на човековите права и правата на граѓанинот на Република Македонија, особено во контекст на обезбедување на целосна реализација на Рамковниот договор и доследно спроведување и почитување на уставните одредби произлезени од Рамковниот договор од страна на сите институции и органи на државата, локалната самоуправа и сите други политички и општествени субјекти и

- ја поддржува реализацијата на активностите во врска со подготовките за членство во НАТО, содржани во Акциониот план за членство.

4. Смета дека остварувањето на своите национални интереси и подобрувањето на сопствената безбедност може да ги зацврсти преку јакнење на регионалната соработка во безбедноста и одбраната, врз основа на заедна доверба и разбирање за безбедносните закани и на тој начин да прерасне во фактор кој ќе придонесува за регионалниот и глобалниот мир и безбедност, процена на ризиците и подготовка на потребните капацитети за справување со истите,

5. Се залага за активно вклучување во меѓународните напори за креирање и подобрување на мирот и безбедноста, како и за спречување на сите облици на закани по мирот и безбедноста во глобални рамки,

6. Ја истакнува подготвеноста за унапредување на односите со парламентите на земјите членки на Алијансата и Парламентарното собрание на НАТО и целосно ќе се ангажира во рамките на парламентарната димензија за афирмирање на определбата, како и за поддршка за интеграцијата на Република Македонија во НАТО,

7. Смета дека процесите во одбраната треба да бидат транспарентни и следствено ќе се залага за формирање на позитивно јавно мислење и поттикнување на јавната свест во Република Македонија за придобивките од членството во Алијансата,

8. Оваа декларација да се достави до претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, генералниот секретар на НАТО и Парламентарното Собрание на НАТО,

9. Оваа декларација ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2204/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

532.

Врз основа на член 70 став 1 од Законот за Народната банка на Република Македонија, ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002 и 51/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За гувернер на Народната банка на Република Македонија се именува

м-р ПЕТАР ГОШЕВ, дипломиран економист.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2195/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

533.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

1. Од функцијата претседател и судија на Основниот суд во Куманово, се разрешува Звонко Јосевски, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2196/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

534.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), а во врска со Одлуката за определување на бројот на судиите во основните судови ("Службен весник на Република Македонија" број 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Основниот суд во Куманово.

2. Заинтересираните кандидати, кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2197/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

535.

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд во Куманово.

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весниците "Нова Македонија", "Утрински весник" и "Македонија денес".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2199/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

536.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР**

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар, се разрешува Јелена Кемери, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2200/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

537.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА**

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Битола, се разрешува Никодин Димовски, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2201/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

538.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА**

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Струмица, се разрешува Михаил Јанев.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2202/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

539.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" број 36/95 и 64/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА**

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Струмица, се разрешува Снежана Цветковиќ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2203/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

540.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди ("Службен весник на Република Македонија" број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003 година), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"**

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски", поради истекот на времето за кое се именувани, и тоа:

а) претседател:
академик Цветан Грозданов,

б) членови:
д-р Димитар Мирчев,
Паско Кузман,
Стојан Ковачевски,
д-р Никола Груев,
Мевљан Тахири,

д-р Владо Димов,
Валентина Божиновска,
д-р Љупчо Јордановски
Јонуз Абдулаи,
Данило Глигоровски,
Гордана Јосифовска-Неделковска и
Сулејман Целими.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "Климент Охридски", се именуваат:

а) за претседател:
академик Георги Старделов, МАНУ,

б) за членови:
1. Димитрие Османли, режисер,
2. Петар Муличков, архитект,
3. Академик Али Алиу, писател,
4. Милка Ефимова, оперски уметник,
5. проф. д-р Цевад Гега, албаноолог,
6. проф. д-р Миодраг Врчаковски, Медицински факултет,
7. Иван Ивановски, писател,
8. Салаетин Билал, актер,

9. Богомил Ѓузел, уметник,
 10. Александар Џамбазов, композитор,
 11. Петар Т. Бошковски, писател и
 12. Александар Цветковски, ликовен уметник.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2208/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

541.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди ("Службен весник на Република Македонија" број 40/87, 36/89, 82/99 и 33/2003), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА "11 ОКТОМВРИ"

1. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на наградата "11 Октомври", поради истекот на времето за кое се именувани, и тоа:

а) претседател:

Родољуб Анастасов,

б) членови:

Божидар Маслинков,

Демуш Бајрами,

д-р Жан Митрев,

проф. д-р Живко Попев,

проф. д-р Јасминка Хаци-Алексиоска,

д-р Иван Катарџиев,

д-р Веџи Бајрами,

д-р Цане Мојаноски,

д-р Трајан Гоцевски,

Мерсел Биљали и

Стојан Стојков.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата "11 Октомври", се именуваат:

а) за претседател:

академик Матеја Матески, МАНУ

б) за членови:

1. проф. Ванчо Узунов, Економски факултет,

2. Ким Мехмети, публицист,

3. м-р Глигорие Гоговски, стопанственик,

4. Јасминка Чакар, музички уметник,

5. Луан Старова, писател,

6. Костадин Танчев - Динка, Факултет за ликовна уметност,

7. Зоица Пуровска - Велевска, балетски уметник,

8. Јоана Поповска, актер,

9. проф. д-р Владимир Борозанов, Медицински факултет,

10. Ерол Ризаов, новинар,

11. Академик Бојан Шоптрајанов и

12. Томе Серафимовски, скулптор.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-2207/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

542.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003, 68/2003, 2/2004, 4/2004 и 6/2004) во точката 9) Комисија за економски прашања под г) за заменици на членови наместо "Спиро Мавровски" треба да стои "Ѓорѓе Паљошковски".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2206/1
21 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

543.

Врз основа на член 16, став 4, а во врска со член 13, 15 и 16, став 1 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 31/00 и 6/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.04.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ БУНАРЦИК-МИЛАДИНОВЦИ

1. Се дава согласност за основање на Слободна економска зона на локалитетот Бунарцик - Миладиновци.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1438/1
26 април 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

544.

Врз основа на член 538, став 1 од Законот за трговски друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.05.2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТА И ЛИКВИДАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА - НЕПА ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Поради неможност за извршување на своите финансиски обврски, со оваа одлука престанува со работа и се отпочнува постапката за ликвидација на Националната агенција за развој на мали и средни претпријатија - НЕПА ДООЕЛ, Скопје.

2. За ликвидатор се именува лицето Наде Цветановска, стечаен управник на МЗТ - Метална, во стечај, Штип.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.23-1688/2
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

545.

Врз основа на член 17 од Законот за Јавното правобранителството („Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97), а во врска со Одлуката за утврдување критериуми за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител на Република Македонија и за определување на бројот на замениците на јавниот правобранител („Службен весник на Република Македонија" бр. 57/97 и 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 мај 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ЈАВНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КИЧЕВО И КУМАНОВО

1. Се огласува именување на заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Кичево и заменик на јавниот правобранител на Република Македонија за подрачјето на Куманово.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во член 18 од Законот за јавното правобранителство (државјанин на Република Македонија кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во државен орган; истакнат дипломиран правник со положен правосуден испит кој ужива углед за вршење на јавно-правобранителската функција и работно искуство со потврдени резултати по положениот правосуден испит на правни работи над 3 години), пријавите со потребните документи да ги

поднесат до Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија" и во дневниот печат.

Бр. 17-1679/2
17 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

546.

Врз основа на член 177 став 1 и 2 од Законот за заштита на културното наследство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2004), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

1. За директор на Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура, се именува Јован Ристов, вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1397/2
10 мај 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Јован Манасијевски, с.р.

547.

Врз основа на член 11 став 7 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ" бр. 19/2004), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Годишниот план за јавни набавки.

Член 2

Планот за јавни набавки ги содржи вкупните потреби за набавките во текот на годината по видови на стоки, услуги и работи, со количина и динамика на реализација на набавките и постапката за јавната набавка која ќе се користи.

Член 3

Годишниот план за јавни набавки е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-12499/1
13 мај 2004 година
Скопје

Министер,
м-р Никола Поповски, с.р.

ПЛАН
за јавни набавки во _____ година
(назив на набавката)

Ред. бр.	Вид на набавката (стоки, услуги и работи)	Количина (мтр., парче, то, број, ха, м2 и км)	Денарска на реализација	Постатка за јавна набавка која не се користи
1	2	3	4	5
	I. Набавка на стоки			
	II. Набавка на услуги			
	III. Набавка на работи			

Потпис на овластено лице,

548.

Врз основа на член 36 а во врска со член 45 став 1 од Законот за научноистражувачката дејност ("Службен весник на РМ" бр. 13/96 и 29/2002), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ КАДРИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат критериумите и условите за доделување на средства за создавање на млади научно-истражувачки кадри.

Член 2

Средства за создавање на млади научно-истражувачки кадри се доделуваат за:

- создавање на млади научно-истражувачки кадри кои ќе придонесуваат во продлабочувањето и квалитетот на научните знаења и ефикасната примена на научно истражувачките резултати;
- стекнување на степен магистер и доктор на науки;
- обезбедување на млади научно-истражувачки кадри во согласност со потребите на научните истражувања.

Член 3

Помагањето на создавањето на млади научно-истражувачки кадри се остварува преку:

- стипендии за последипломски студии во земјата и странство;
- стипендии за стекнување на докторат во земјата и странство;
- надомест за научно-истражувачка дејност на млади истражувачи; и
- доделување на средства за изработка на магистерски и докторски трудови.

2. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

2.1. Стипендии за последипломски студии во земјата и странство

Член 4

Стипендија за последипломски студии во земјата може да се додели на кандидат кој ги исполнува следните услови:

- има завршен факултет и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на последипломски студии прв пат во прва година и од кога започнува првиот семестар;
- доказ од институцијата дека се обезбедени услови за обавување на последипломски студии;
- да е запишан прв пат во втора година и да има положено најмалку 2/3 од предвидените испити од прва година;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година од студиите;
- да не е во работен однос (на определено или неопределено работно време);
- да не е корисник на друга стипендија и
- да знае еден од светските јазици.

Член 5

Стипендија за последипломски студии во странство може да се додели на кандидат кој е запишан на оние научни дисциплини кои не се организирани на универзитетите во Република Македонија и доколку кандидатот:

- има завршен факултет и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се обезбедени услови за обавување на последипломски студии;
- да е запишан на последипломски студии прв пат во прва година, и од кога започнува првиот семестар;
- да е запишан прв пат во втора година и да има положено најмалку 2/3 од предвидените испити од прва година;
- на денот на конкурирањето не е постар од 27 години за прва, односно 28 години за втора година од студиите;
- не е во работен однос (на определено или неопределено работно време);
- не е корисник на друга стипендија и
- знае еден од светските јазици.

Член 6

Изборот на кандидатите на кои се доделуваат средства за стипендии за последипломски студии во земјата и странство, се врши врз основа на постигнатиот успех од редовните студии на кандидатот.

При еднаков број на бодови предност во доделување на стипендиите за последипломски студии во земјата и во странство, ќе се даде на оние кандидати кои знаат повеќе светски јазици или се помлади.

Член 7

Стипендија за последипломски студии во земјата и странство се доделува за времетраење на студиите, но најмногу до две години.

Стипендијата за последипломски студии во земјата продолжува и за втората година доколку кандидатот положил најмалку 2/3 од предвидените испити од прва година и се запишал на втора година на студиите.

Стипендијата за последипломски студии во странство продолжува и за втората година доколку кандидатот се запишал на втора година од студиите.

На корисникот на стипендијата за последипломски студии во земјата и странство може да му се доделува и надоместок за уписнина.

Член 8

Корисникот на стипендијата за последипломски студии во земјата и странство прифатен за студирање од прва година ќе ги врати средствата доколку не ги исполни обврските за запишување на наредната втора година или во рок од пет години не магистрира, смета-но од денот на склучувањето на договорот.

Член 9

Доколку корисникот на стипендијата за последипломски студии во земјата и странство во текот на стипендирањето се вработи на определено или на неопределено работно време, стипендијата и уписнината се прекинуваат.

Член 10

Роковите за исполнување на обврските од членот 7 на овој правилник можат да бидат продолжени доколку за тоа постојат оправдани причини.

Под оправдани причини во смисла на ставот 1 од овој член се сметаат отслужувањето на воениот рок, користењето на породилно боледување, здравствени причини и слично.

Рокот за исполнување на обврската се продолжува за временски период за колку што траела спреченоста од став 2 на овој член.

2.2. Стипендии за стекнување на докторат во земјата и странство**Член 11**

Стипендија за стекнување на докторат во земјата и странство се доделува на кандидат кој ги исполнува следните услови:

- да има завршени последипломски студии;
- да му е прифатена темата за изработка на докторски труд, односно да е запишан на докторски студии;
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се обезбедени услови за обавување на докторат, односно докторски студии;
- да не е во работен однос;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 35 години;
- да знае еден светски јазик;
- да не е корисник на друга стипендија.

Изборот на кандидатите на кој се доделуваат средства за стипендии за докторски студии во земјата и странство се врши врз основа на постигнатиот успех на последипломските студии.

При еднаков број на бодови предност имаат оние кандидати кои имаат објавено повеќе рецензирани трудови или се помлади.

Член 12

Стипендиите за докторски студии во земјата и странство се доделуваат во првите три години од денот на прифаќањето на докторскиот труд, односно од денот на запишувањето на докторските студии.

Член 13

Корисникот на стипендијата за докторски студии во земјата и странство ќе ги врати средствата доколку не докторира во рок од пет години од денот на прифаќањето на докторскиот труд, односно од денот на запишувањето на докторските студии.

2.3. Средства за надомест за научно-истражувачка дејност за млади истражувачи**Член 14**

Средства за надомест за научно-истражувачка дејност за млади истражувачи се доделуваат на универзитетите, факултетите, јавните научни установи, научните установи кои вршат дејност со одобрение и другите научни установи.

Институциите од став 1 на овој член, кон барањето со предлогот на кандидати за млади истражувачи за користење на средства од ставот 1 на овој член, треба:

- да приложат соодветен акт (програма, план и сл.) од кој може да се согледа потребата од ангажирање на млади истражувачи;
- да приложат доказ дека младиот истражувач е вклучен или ќе биде вклучен во научноистражувачки проект;
- да преземат обврска дека редовно ќе ги исплаќаат средствата за надомест за научно-истражувачка дејност на младиот истражувач;
- да поднесат годишен извештај за исполнувањето на обврските во рок утврден во договорот склучен со Министерството.

Младиот истражувач е потребно да ги исполнува следните услови:

- да има завршено факултет и постигнат просечен успех од најмалку 8,50;
- да е запишан на последипломски студии во прва или втора година и да има положено најмалку 2/3 од предвидените испити од прва година;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 27 за прва, односно 28 години за втора година;
- да не е во работен однос (на определено или на неопределено работно време);
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се обезбедени услови за обавување на последипломски студии;
- да знае еден од светските јазици.

Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат на начин утврден во член 6 од овој правилник.

Начинот на доделување на средствата за надомест како и поблиското определување на меѓусебните права и обврски се врши согласно склучениот договор меѓу Министерството и институцијата.

Средствата за надоместот се обезбедуваат најмногу до три години.

Член 15

Средствата за надомест за научно-истражувачка дејност за млади истражувачи се доделуваат на универзитетите, факултетите, јавните научни установи, научните установи кои вршат дејност со одобрение и другите научни установи.

Институциите од став 1 на овој член, кон барањето со предлогот на кандидати за млади истражувачи за користење на средства од ставот 1 на овој член, треба:

- да приложат соодветен акт (програма, план и сл.) од кој може да се согледа потребата од ангажирање на млади истражувачи;
- да приложат доказ дека младиот истражувач е вклучен или ќе биде вклучен во научно-истражувачки проект;
- да преземат обврска дека редовно ќе ги исплаќаат средствата за надомест за научно-истражувачка дејност на младиот истражувач;

- да поднесат годишен извештај за исполнувањето на обврските во рок утврден во договорот склучен со Министерството.

Младиот истражувач е потребно да ги исполнува следните услови:

- да има завршени последипломски студии;
- да му е прифатена темата за изработка на докторски труд, односно да е запишан на докторски студии;
- доказ од институцијата дека на кандидатот му се обезбедени услови за обавување на докторски студии;
- да не е во работен однос;
- на денот на конкурирањето да не е постар од 35 години;
- да знае еден светски јазик;
- да не е корисник на друга стипендија.

Средствата од ставот 1 на овој член се доделуваат на начин утврден во член 6 од овој правилник.

Начинот на доделување на средствата за надомест како и поблиското определување на меѓусебните права и обврски се врши согласно склучениот договор меѓу Министерството и институцијата.

Средствата за надоместот се обезбедуваат најмногу до три години.

2.3.Изработка на магистерски и докторски трудови

Член 16

Средствата за изработка на магистерски и докторски трудови се доделуваат еднократно на институциите од член 14 став 1, во која е вработен кандидатот односно за невработените непосредно и во ист износ за сите корисници.

За користење на средствата од ставот 1 на овој член, кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- магистерскиот, односно докторскиот труд да му е прифатен за изработка од Наставно-научниот совет на факултетот-институтот каде што е пријавен, за што се доставува одлука од институцијата,
- на денот на поднесување на барањето да не е постар од 33 години за изготвување на магистерскиот односно 40 години за докторскиот труд,
- на денот на поднесување на барањето да не е одбранет магистерскиот односно докторскиот труд.

Изборот на кандидатите на кои се доделуваат средства за изработка на магистерски и докторски трудови се врши врз основа на постигнатиот успех од последипломските студии.

При еднаков број на бодови предност при доделувањето имаат оние кандидати кои се помлади.

Средствата од ставот 1 на овој член научната институција може да ги бара најдоцна до денот на одбраната на магистерскиот, односно докторскиот труд.

Лице кое било корисник на средства за една од намените од овој член, не може повторно да бара средства за истата намена.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за доделување на финансиски средства за создавање на млади научно-истражувачки кадри бр. 07-602/1 од 01.03.2001 година и бр.13-13/1 од 10.01.2002 година.

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-361/4 Министер за образование и наука,
20 мај 2004 година д-р **Азиз Положани**, с.р.
Скопје

549.

Врз основа на член 79 и член 86 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03 и 85/03), Комисијата за хартии од вредност, постапувајќи по Барањето за добивање на согласност на Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонска Берза АД Скопје бр. 09-157/1 од 03.02.2004 година, Одлуката за измени на Правилникот за котација на хартии од вредност бр. 02-316/1 од 03.03.2004 година и Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за котација на хартии од вредност бр. 02-992/1 од 15.04.2004 година, на својата седница одржана на 29.04.2004 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје бр. 09-157/1 од 03.02.2004 година, Одлуката за измени на Правилникот за котација на хартии од вредност бр. 02-316/1 од 03.03.2004 година и Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за котација на хартии од вредност бр. 02.992/1 од 15.04.2004 година.

2. Се задолжува „Македонска берза на долгорочни хартии од вредност“ АД Скопје во Правилникот за котација на хартии од вредност, да изврши корекција во:

- главата „II пазарни сегменти, Официјален Пазар, А. Берзанска котација“ и
- точка 2.03 потточка 3

во текстот на Правилникот со кои е овозможено Берзата да користи дискреционо право за одобрување или одбивање на берзанска котација, така што истите ќе ги исклучи од текстот на Правилникот.

3. Се задолжува Македонска берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, по постапувањето согласно точка 2 на ова решение, да достави до Комисијата пречистен текст на Правилникот за котација на хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила на денот на приемот на пречистениот текст на Правилникот за котација на хартии од вредност во смисла на точка 3 на ова решение.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. 08-179/11
29 април 2004 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

550.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/1992), на седницата одржана на 12 мај 2004 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува членот 246 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод иницијативата на Иван Чукиќ од Скопје, со Решение У.бр. 203/2003 од 10 и 11 март 2004 година, поведе постапка за оценување на уставноста на членот 246 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 6 во основните одредби од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002), е предвидено:

(1) Друштвото за осигурување може да врши работи на осигурување во една или повеќе класи на осигурување, во рамките на една од групите на осигурување:

1) неживотно осигурување, кое ги опфаќа класите од точките 1 до 18 од членот 5 на овој закон и

2) осигурување на живот, кое ги опфаќа класите од точките 19 до 23 од членот 5 на овој закон.

(2) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој член, друштвото за осигурување што врши работи на осигурување во групата на осигурување на живот, може исто така да врши работи на осигурување од класите на осигурување во кои спаѓаат здравственото осигурување и осигурувањето од последици на несреќен случај - незгода, наведени во членот 5 точките 1 и 2 од овој закон, под услов на нив да се применуваат табелите на веројатност и пресметки слични на осигурувањето на живот.

(3) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој член, друштвото за осигурување кое врши работи на осигурување во групата на осигурување на живот, може исто така во согласност со Законот за капитално финансирано пензиско осигурување да управува со пензиски фондови, доколку ги исполнува условите предвидени со тој закон.

(4) По исклучок на одредбите од ставот 1 на овој член друштвата за реосигурување можат да вршат работи на реосигурување за двете групи на осигурување.

Според членот 246 кој е во предните и завршни одредби од Законот е предвидено:

(1) По исклучок на членот 245 став 1 од овој закон, друштво за осигурување кое на денот на влегувањето во сила на овој закон истовремено врши работи на осигурување на живот и работи на неживотно осигурување, не е должно да ги усогласи својата организација и работење со членот 6 став 1 од овој закон.

(2) И покрај одредбите од ставот 1 на овој член, друштвото за осигурување кое истовремено врши работи на осигурување на живот и работи на неживотно осигурување е должно да ги усогласи својата организација и работење во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон со следниве одредби:

1) посебно да управува со работењето на начин кој обезбедува вршењето на работите на осигурување на живот да е разграничено од вршењето на работите на неживотно осигурување;

2) да води засебно сметководство на начин кој обезбедува евидентирање на сите приходи и расходи на друштвото за осигурување засебно за осигурување на

живот и за неживотно осигурување, а во зависност од тоа на која група на осигурување истите се однесуваат и

3) засебно да го пресметува капиталот и потребното ниво на маргината на солвентност за осигурување на живот и за неживотно осигурување.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот на Република Македонија владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото, се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Во делот на уставните норми кои се однесуваат на основите на економските односи, со членот 55 од Уставот е предвидено дека се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот.

Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, зачувување на природата, животната средина или здравјето на луѓето.

6. Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002), во членот 1 определил дека предмет на уредување на овој закон се условите под кои можат да се вршат работи на осигурување на живот, неживотното осигурување и реосигурување, осигурително брокерски работи, основање, работење, супервизија и престанок со работа на трговските друштва за осигурување и реосигурување (друштво за осигурување), осигурителните брокерски друштва и Националното биро за осигурување.

Според членот 3 став 1 од овој закон, друштво за осигурување се основа како акционерско друштво со седиште во Република Македонија, под условите утврдени со овој закон и со Законот за трговските друштва.

Понатаму, со членот 245 став 1 од Законот е уредено дека постојните друштва за осигурување се должни својата организација, основачките акти и актите на деловната политика да ги усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Од анализата на оспорениот член 246 од Законот произлегува дека интенцијата на законодавецот е во однос на друштво за осигурување кое до влегувањето во сила на овој закон истовремено вршело работи на осигурување на живот и неживотно осигурување, затекнатата состојба да ја задржи како исклучиво право наспрема востановениот правен режим со овој закон за останатите друштва за осигурување кои истовремено не вршеле работи од двете групи на осигурување, а тоа не можат да го вршат ниту според одредбите на овој закон (член 6).

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека е право на законодавецот со закон да го пропишува правниот режим на осигурувањето на начин за кој смета дека вршењето на оваа дејност ќе биде во согласност со правилата и стандардите на осигурувањето заради заштита, пред се, на интересите на осигурените лица и други субјекти, при што се констатира дека тој режим се совпаѓа со режимот на осигурување утврден во правото на Европската

Унија, односно во Директивата 2002/83/ЕЦ од 5 ноември 2002 година, која се однесува на осигурување на живот.

Поаѓајќи од тоа дека утврдениот правен режим се однесува за сите субјекти во правото, произлегува дека со одредбите од членот 6 од Законот врз основа на економските принципи за слободно пазарно работење и еднаквата правна положба на субјектите на пазарот кои воедно ја исклучуваат монополската позиција на едни субјекти наспроти други, се поставени еднакви законски правила за субјектите во системот на осигурувањето.

Оттука, со оглед на тоа што со оспорениот член 246 од Законот се предвидува исклучок од пропишаниот начин на вршење на работите на осигурувањето само за одредени правни субјекти кои до донесувањето на овој закон на поинаков начин ги вршеле работите на осигурувањето од ново воспоставениот правен режим со овој закон и се допушта тоа да продолжи наспроти утврдените законски правила за останатите субјекти, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот кои се однесуваат на владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото и со членот 55 од Уставот, со кој се обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот.

Имено, воспоставениот правен режим со Законот за супервизија на осигурувањето треба да се однесува подеднакво за сите субјекти кои ги вршат работите на осигурување и усогласувањето на друштвата за осигурување со законските норми кои го пропишуваат начинот на работење треба да биде во функција на важење на единствен, а не двоен правен режим.

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова-Ристова и судиите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.

У. бр. 203/2003
12 мај 2004 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Лилјана Ингилизова-Ристова, с.р.

551.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Грљани - Општина Веница.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Грљани, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3154/1
19 мај 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

552.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Прелубје - Општина Ресен.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Прелубје, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2980/1
14 мај 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

553.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Ново Село - Општина Чашка.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Ново Село, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-2979/1
14 мај 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ:

Р.Бр	Издание	Цена	Р.Бр	Издание	Цена
1	Закон за трговските друштва, со вовед	800.00	13	Збирка на прописи од областа на изборното право (со коментар и објаснување) Трајко Веланоски, Вукослав Ангеловски	350.00
2	Закон за јавните набавки	200.00	14	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и објасни) Д-р Стефан Георгиевски	450.00
3	Кривичен законик од Д-р Благо Камбовски (со измените и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на пакети) - плус Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	15	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право	250.00
4	Регистар на прописи на Република Македонија (со шест промени - влошки,gratis класер и додаток на актуелни прописи)	3700.00	16	Збирка на прописи од областа на стопанството и финансите Миле Крикоски, Јован В. Бишковски	300.00
5	Комплет CD-ROM Изданија 2001, 2002 и 2003 година	5000.00	17	Збирка на прописи од областа на државјанството Фиданчо Стоев, Мирјана Лазарева - Трајковска	350.00
6	Поединечни CD-ROM Изданија 2001, 2002 и 2003	2000.00	18	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилози) Д-р Јован Проевски, Миле Крикоски	500.00
7	WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ целата законска и подзаконска регулатива од 1945 до денес, како и дигиталното издание на службениот весник Претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“, за WEB - страницата добиваат екстра попуст од 30%	12200.00	19	Збирка на прописи од областа на катастарот, просторното и урбанистичко планирање и стопанството Миле Крикоски, Јован В. Бишковски	400.00
8	Устав на Република Македонија (со сите амандмани и рамковен договор) Рокса Георгиевска, Елена Ставрева на македонски јазик (мек повеа) на англиски јазик (мек повеа)	300.00 400.00	20	Збирка на прописи од областа на судството, јавното обвинителство и адвокатурата Миле Крикоски, Елена Ставрева, Рокса Георгиевска	500.00
9	Закон за спречување на перене пари Д-р Јован Проевски	400.00	21	Збирка на прописи од областа на трговските друштва, трговијата, осигурувањето и сопствено-правните односи Миле Крикоски	400.00
10	Закон за извршната постапка Д-р Стефан Георгиевски	600.00			
12	Закон за спречување на корупцијата Д-р Јован Проевски (со објаснувања)	420.00			

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
2. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
3. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.
4. Порачувам _____ примерок-ци од изданието под реден број _____ со единечна цена од _____ денари.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П.)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фах 51
или на телефакс +389-2-311-22-67



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.